



# ЕУРОМАК КОНТРОЛ



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ  
ЕКОЛОГИЈА И ЕКОЛОШКИ МЕРЕЊА  
ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА  
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА  
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ

Ф 7.8/2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА КОЧАНИ  
КОЧАНИ (I)

Друштво за техничко испитување анализа  
и квалитет **ЕУРОМАК-КОНТРОЛ** ДОО

|                       |            |        |          |
|-----------------------|------------|--------|----------|
| Примено:              | 11.12.2020 |        |          |
| Организациона единица | Број       | Прилог | Вредност |
| 22-2615/2             |            |        |          |

Бр. 03-480

04.12.2020 год.

СКОПЈЕ

## ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ бр. 202-3/20

ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО  
ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД 10  $\mu\text{m}$  (PM10) ШТО СЕ ЕМИТИРААТ ВО  
ЖИВОТНА СРЕДИНА

Локација: Индустриска зона на ул. Крижевска бр.34, Кочани



УПРАВИТЕЛ:

Сузана Темелкоска дипл. хем.инж.



## ЛАБОРАТОРИЈА

Нарачател: Општина Кочани  
Адреса на клиент: ул. Раде Кратовче бр.1 Кочани

Лице за контакт: Лета Георгиевска  
Телефон: 070 250 694

Датум на мерењето: 26.11.2020 - 27.11.2020 год.

Датум на обработка на резултатите од мерењата: 03.12.2020 год.

Датум на издавање на извештајот: 04.12.2020 год.

Одговорен за мострирање на примероци и мерење:

Самостоен аналитичар за теренски мерења: Драган Ѓорик

Самостоен аналитичар за теренски мерења: Жарко Илиев

контакт: 02 3 124 322; [mail@euromakkontrol.com](mailto:mail@euromakkontrol.com)

Одобрил: Наташа Крстевски, Менаџер на лабораторија

контакт: 02 3 124 322; [mail@euromakkontrol.com](mailto:mail@euromakkontrol.com)



Број на страни: 4  
Примерок бр: 1  
Број на прилози: /  
Број на примероци: 2

**ЛАБОРАТОРИЈА****1. ВОВЕДНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Врз основа на барање на Општина Кочани, во периодот од 26.11.2020 до 27.11.2020 год, работниот тим на Лабораторијата на Еуромак Контрол, Друштво за техничко испитување, контрола на квалитет и квантитет и консалтинг Еуромак Контрол, Скопје, изврши мерење и анализа на концентрација на прашина со големина на честички од 10  $\mu\text{m}$  (PM10) која се генерира од Компаниите кои се наоѓаат во Индустриската зона на ул. Крижевска бр.34, Кочани.

**КОНЦЕНТРАЦИЈА НА СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ PM10**

Мерењето на концентрација на суспендирани честички PM<sub>10</sub> е извршено на едно мерно место - на влез од објект согласно Стандардот **MKS ISO 12341:2014**.

Изработката на Извештајот и интерпретација на резултатите од извршените мерења е извршена во согласност со **Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05) и Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.4/2013)**.

Квантитативните мерења за количеството на суспендирани честички со големина од 10 микрометри, што се емитираат во животна средина се извршени со:

- Инструмент **Low Volume Sampler LVS 3.1** за мострирање на суспендирани честички (PM10).

Аналитичка вага Shimadzu за определување на концентрација на суспендирани честички (PM10).

Мерењата се извршени во услови при постојан и потполн режим на работа на дробилнични постројки.

## ЛАБОРАТОРИЈА

### 2. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ПРИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД 10 $\mu\text{m}$ (PM<sub>10</sub>)

Мерењето и мострирањето на концентрација на суспендирани честички со големина од 10 микрометри во амбиентален воздух е извршено согласно Стандардот МКС ISO 12341:2014. Мострирањето е извршено на едно мерно место.

Датум на мерење 26.11.2020 – 27.11.2020 год.

М.М 1 – на влез во кругот на компаниите Дени Милк и Паневски

Во Табела бр.1 се прикажани резултатите од мерењата на концентрациите на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за наведеното мерно место.

Табела бр.1

| Датум и време на мерење:<br>26.11.2020 – 27.11.2020 год.<br>12:41 h |                       | Мерна опрема:<br>Low Volume Sampler LVS 3.1        |  |
|---|-----------------------|--|--|
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА   |                       |  |  |
| Мерно место:  | Лабораториска ознака: | Измерени вредности<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Гранични вредности<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| Мер. место 1 на влез во кругот на компаниите Дени Милк и Паневски   | АВ – 202-3/20         | 51,73  | 50   |

Мерна несигурност  $\pm 5,79\%$ .



Слика 1. Приказ на мерно места на ПМ10 честички

**Забелешка:** Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и режимот на работа за време на вршење на мерењата. Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без одобрение од Еуромак Контрол.

